



(Фото: Митко Спироски, Лешок, Октомври 2009)  
(Photo: Mitko Spiroski, Lesok, October, 2009)

## 0.1 ЉУБОФ (THE LOVE)

### ЉУБОФ

Љубовта е силна и немерлива.

Љубовта е посилна  
И од моќта на кралот  
И од силата на лавот

Љубовта и планини руши  
А љубовта може и железо да буши

Љубовта мразот го топи  
И вулканот го гаси  
Љубовта може од болест да те спаси  
Љубовта може и до звездите да те носи  
Но, големата љубов кон родот свој  
Може и на земја да те покоси.



Фамилијо и мој роде од Лешок, знај,  
На љубовта и нема крај.

Се може да земете од мене  
Но, љубовта, не, не ..... и никако, НЕ.  
Таа силно свети и гори во мене  
И нема човек што ќе ми ја земе.

Љубовта ми е од Господа дар.  
Всадена од МАМА и ТАТО како СОНЧЕВ ЖАР  
Силно да љубиш близен и свој роден крај  
Е како да живееш во невиден рај.

Лешок, 29 Септември 2008 год. (Мој Роденден)    Митко Спирошки

## 0.1 THE LOVE (LJUBOF)

### THE LOVE

The love is strong and immense.

The love is stronger  
Than the power of king  
And the strength of lion

The love batters mountais  
And the love can pierce an iron

The love melts the ice,  
Douses the vulcan.  
The love can save you of illness  
The love can take you to the stars  
But, the big love to one's own kin  
Can poleax you to earth.

Family and my kin from Lesok, to know you,  
The love doesn't end.

Everything you may take of me  
But, the love, no, no...and no way, NO.  
It shines strongly and burns in me  
And nobody can take it of me.

My love is a gift of God.  
It is embeded of MUM and DAD like a SHINY EMBERS  
To love one's own a close relative strongly and one's own a birthplace  
Is like living in an unparalleled paradise.

Lesek, 29 September,2008 (My Birthday)    Mitko Spiroski